

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02),

Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12.2018 год.,донесе:

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и
млади во 2019 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт, млади во 2019 година се:

1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

II. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочуввање на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Свети Николе во државата и надвор од неа.

При одлучувањето по апликациите на спортските клубови ќе се води грижа за спортските клубови кои ќе имаат во своите програми спортски активности кои ќе одговараат на потребите на жените и мажите во општината и воедно ќе се води родова статистика за учесниците на спортските активности.

ТАБЕЛАРНИОТ ПРИКАЗ НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОДРШКАТА НА СПОТРСКИТЕ КЛУБОВИ ЌЕ БИДЕ ПРИКАЖАН ВО ТАБЕЛАТА КОЈА СЛЕДИ.

| Р. бр. | Активност | Носител | Буџет 2019 |
|------------------|--|---|----------------|
| 1 | Турнир во мал фудбал | Општина Свети Николе | 150.000 |
| 2 | Турнир во мал фудбал - с.Мустафино | Општина Свети Николе | 50.000 |
| 3 | Турнир во мал фудбал - с. Ерџелија | Општина Свети Николе | 50.000 |
| 4 | 13 – ти Меморијален турнир „Александар Серафимов“ 2018 | ОО на МПС Свети Николе и Општина Свети Николе | 50.000 |
| 5 | 3X3 Баскет Турнир | Општина Свети Николе | 200.000 |
| Вкупно I: | | | 500.000 |

| | | | |
|------------------------|---|--|------------------|
| 1 | Здружение за спорт и спортска рекреација – Борале | | 10.000 |
| 2 | КМФ Овче Поле 2013 (Фуцал) | | 120.000 |
| 3 | Ловно Душтво Еребица | | 60.000 |
| 4 | УСК Лиска Поток | | 10.000 |
| 5 | УСК Овчеполски асови | | 10.000 |
| 6 | УСК Спартанец с.Ерџелија | | 20.000 |
| 7 | Здружение на училишен спорт Свети Николе | | 30.000 |
| 8 | УСК Млади Овчеполци | | 10.000 |
| 9 | ЖРК Овче Поле | | 230.000 |
| 10 | Младински кошаркарски клуб Овче Поле | | 30.000 |
| 11 | ФК Овче Поле Јуниори | | 60.000 |
| 12 | ФК Овче Поле | | 1.300.000 |
| 13 | РК Лазарови | | 80.000 |
| Вкупно II: | | | 1.970.000 |
| ВКУПНО : I + II | | | 2.470.000 |

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2019 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги помага и со:

- почесно покровителство;
 - доделување награди и признанија,
 - обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
 - учество на промотивни и протоколарни средби.
- Општината на младите ќе им помага преку:
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

Образложение

Вака концепираната Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади овозможува да се задржат активностите што во изминативе неколку години се поддржани од Буџетот на општината.

Во областа на спортот во Програмата се предвидуваат оние спортски манифестации што го оправдаа своето одржување во претходната година, како и оние клубови и здруженија кои се јавија на јавниот повик со свои програми и извештаи, а се со цел транспарентно и правилно доделување на средствата предвидени за областа спорт.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

0801- 316
13.12.2018 г.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател

Кире Алексов